

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 и точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 36 став (1) точка 1 и точка 15 од истиот Закон и член 11 став 1 алинеја 7 и член 142 став (5) од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019 и 146/2019), Советот на Општина Кочани на седница одржана на ден----- 2020 година донесе

ПРОГРАМА
за остварување на социјална, детска и здравствена заштита
на Општина Кочани за 2021 година

I.

Појдовна основа

Остварувањето на социјалната, детска и здравствена заштита во општина Кочани се заснова на Законот за социјалната заштита; Законот за заштита на децата; Законот за семејството; Програмата за остварување на социјална заштита во РСМ; Програмата за развој на заштитата на децата во РСМ и други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социјалната, детската и здравствената заштита, како и надлежностите дадени на општините со Законот за локалната самоуправа и Статутот на Општината Кочани, со кои се уредени правата од областа на социјалната, детската и здравствената заштита.

Оваа Програма поблиску ги уредува подрачјата на социјална заштита, специфичните потреби на населението на Општина Кочани и начинот на остварувањето на правото на социјалната заштита.

Во Програмата се применети определбите на Локалната самоуправа со која се имплементираат стратешките приоритети на Општината за тековната година, согласно Буџетот на Општина Кочани, но и мерките утврдени со политиката и документите на национално ниво.

Програмата го има предвид самиот процес на децентрализација неговата специфичност и сложеност и функциите кои постапно се пренесуваат од централно на локално ниво.

Активностите на Општина Кочани од областа на социјалната, детска и здравствена заштита во 2021 година ќе се реализираат во согласност со расположливите финансиски средства.

Програмата предвидува соработка со надлежниот Меѓуопштински центар за социјална работа, Агенцијата за вработување, ПС од општа надлежност Кочани, Фонд за здравствено осигурување, училиштата, градинката, Јавна здравствена установа Општа болница Кочани, Министерството за труд и социјална политика, други министерства, државни органи, установи и институции, приватниот и јавниот сектор и невладини организации.

Активностите во Програмата за остварување на социјална, детска и здравствена заштита во општина Кочани за 2021 година се поделени зависно од областите во кои се делува и тоа:

- 1. ПОМОШ НА СОЦИЈАЛНО-ЗАГРОЗЕНИ И ЛИЦА ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК**
- 2. НАМАЛУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ**
- 3. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ**
- 4. ДЕТСКА ЗАШТИТА**
- 5. ДОМУВАЊЕ**
- 6. РЕАЛИЗИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ДРУГИ НЕПЛАНИРАНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ, БАРАЊА НА ГРАЃАНИ**

Социјалната заштита е дејност од јавен интерес која се остварува преку мерки, активности, програми и политики за заштита од социјални ризици, превенција и надминување на социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз добросостојбата на граѓаните со цел:

- промовирање и одржување на социјалната сигурност на граѓаните;
- спречување на социјалната исклученост;
- подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и
- зајакнување на капацитетот на граѓаните за водење на активен, независен и продуктивен живот.

Носители на социјалната заштита се Републиката, Општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, во рамките на нивните надлежности, а во согласност со Законот за социјалната заштита.

1. ПОМОШ НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ ЛИЦА И ЛИЦА ИЗЛОЖЕНИ НА СОЦИЈАЛЕН РИЗИК

Опис на планираните активности

Согласно член 4 став 1 точка 2 од Законот за социјалната заштита, „Социјален ризик“ е состојба која има потенцијал да го отежни или оневозможи непреченото социјалното функционирање на поединецот, семејството и одредна група, која може да дојде во потреба од социјална помош. Основните социјални ризици на кои е изложен поединецот во смисла на овој закон се: мајчинство, болест, старост, смрт, повреда и попреченост;

Во Програмата за социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2021 година лицата во социјален ризик како целна група се опфатени со неколку видови помош бидејќи тие се најчести баратели на услуги од Општината.

Општина Кочани со реализација на активностите планирани со Програмата за социјална, детска и здравствена заштита за 2021 година ќе овозможи користење на следните видови помош:

1.1. Помош во лекови

Овој вид на помош е воспоставена со цел да им се помогне на лицата од социјално загрозуени семејства кои се болни, а немаат можност да си ги обезбедат потребните лекаства што треба да ги набават приватно. Максималниот износ по барател за овој вид помош изнесува 1.500 денари. Помошта се дава на период од 3 месеци по корисник. Критериумите и начинот (постапката) на доделување на финансиската помош за набавка на лекови кои не се на позитивната листа, се уредени со Правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозуени граѓани, жители на општина Кочани за набавување на лекови кои не се наоѓаат на позитивната листа на лекови, како и за обезбедување на карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и карта за превоз за лица сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017 и бр.1/2018).

Планирани средства.....400.000 денари

1.2. Помош во автобуски карти заради лекување надвор од градот

Овој вид на помош е наменета за социјално загрозуените граѓани со цел да им се олесни патувањето надвор од градот Кочани заради лекување. Семејствата кои едвај успеваат да го поминат месецот имаат потешкотии да отидат на прегледи надвор од градот Кочани поради недостиг на средства. Од таа причина Општина Кочани години по ред ја доделува оваа помош и им овозможува на социјално загрозуените семејства да користат бесплатни автобуски карти. Помошта се дава на период од 3 месеци по корисник. Помошта се доделува во постапка пропишана со Правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозуени граѓани, жители на општина Кочани за набавување на лекови кои не се наоѓаат на Позитивната листа на лекови, како и за обезбедување на карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани и карта за превоз за лица сместени во специјализирани установи надвор од градот Кочани донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017 и бр.1/2018).

Планирани средства.....70.000 денари

1.3. Помош во социјален пакет за новородено дете од социјално загрозуено семејство или од семејство на материјално необезбедени лица

Општина Кочани доделува помош во вид на социјален пакет за новородени деца од социјално загрозуени семејства која се состои од пелени, средства за хигиена, кашички и други бебешки производи.

Вредноста на социјалниот пакет за новороденче од социјално загрозуено семејство изнесува 3.500,00 денари и еден барател може да го користи четирикратно односно на секои три месеци до наполнување на една година старост на новороденото.

Социјалната помош во вид на социјален пакет за новороденче од социјално загрозуено семејство, жители на Општина Кочани се доделува на начин, услови и критериуми утврдени со Правилникот за уредување на поблиските услови, критериуми и начинот на доделување на еднократна помош во вид на социјални пакети за новородени деца од социјално загрозуени семејства, жители на општина Кочани донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“

бр.13/2017 и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за уредување на поблиските услови, критериуми и начинот на доделување на еднократна помош во вид на социјални пакети за новородени деца од социјално загрозувани семејства, жители на Општина Кочани „Службен гласник на Општина Кочани бр.7/2020 г.)

Планирани средства200.000 денари

1.4. Помош во болничко лекување

Овој вид на помош се доделува на материјално необезбедени граѓани кои престојувале на болничко лекување во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Кочани, а спаѓаат во категоријата на осигурени лица чиј месечен нето приход во семејството е помал од 60% од просечната нето плата во Републиката во претходната година, а кои во текот на една календарска година треба да платат учество во болничко лекување во износ повисок од 20% од просечната месечна плата остварена во Републиката во претходната година, за да се ослободат од плаќање на учество при натамошно користење на здравствените услуги за болничко лекување, освен за лековите од Листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство, и осигурени лица деца од 1 до 5 години возраст, кои во текот на една календарска година треба да платат учество во болничко лекување во износ повисок од 20% од просечната месечна нето плата остварена во Републиката во претходната година, за да се ослободат од плаќање на учество при натамошно користење на здравствените услуги за болничко лекување, освен за лековите од Листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство. Овој вид на помош се доделува согласно Правилникот за уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на финансиска помош за болничко лекување за одредени категории на осигурени лица донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.5/2018 и бр.10/2018).

Планирани средства.....50.000 денари.

1.5. Помош за лекување на тешко болни лица

Со овој вид на помош се предвидува финансиска помош на тешко болни лица жители на Општина Кочани кои имаат потреба од лекување во земјата или странство или од ортопедски помагала кои не се на листата на Фондот за здравствено осигурување. Опфатени се лица кои страдаат од тешки заболувања, вродени маани, церебрална парализа, заболувања кои се лекуваат со пресадување на матични клетки и коскена срж, заболувања со пресадување/ трансплатација на орган/и, тешки очни заболувања (макуларна дегенерација и ретиопатија спигментоза). Оваа помош е наменета и за обезбедување на здравствени помагала, додатоци за ампутиран/и дел/ови од телото – кои не паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на РСМ и за тешко боледување на дете, нега на тешко болно дете со возраст до 18 години (карцином, церебрална парализа, деца со ретки болести и др.). Помошта се доделува на начин, услови и критериуми утврдени со Правилникот за уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на еднократна парична помош за лекување на тешко болни лица, жители на Општина Кочани кои се нашле во положба на социјален ризик бр.09-2434/1 од 14.11.2018 година.

Планирани средства300.000 денари.

1.6. Помош во пакети со храна и средства за хигиена

Помошта е наменета за социјално загрозуени семејства со цел да им се помогне во обезбедување на основните прехранбени производи и средства за хигиена. Овој вид на помош се доделува еднаш годишно по корисник. Право на социјален пакет со храна и средства за хигиена имаат социјално загрозуени граѓани жители на Општина Кочани.

Овој вид на помош ќе се доделува на начин, услови и критериуми утврдени со Правилникот за уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на финансиска помош за обезбедување на социјални пакети со храна и средства за хигиена за социјално загрозуени граѓани жители на Општина Кочани донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.5/2018).

Согласно член 3 став 2 од Правилникот за уредување на поблиските услови и начинот на одобрување на финансиска помош за обезбедување на социјални пакети со храна и средства за хигиена за социјално загрозуени граѓани жители на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.5/2018), висината на поединечната финансиска помош за обезбедување социјален пакет со храна и средства за хигиена согласно Програмата за социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2021 година изнесува 1.000,00 денари по барател, односно брачна/вонбрачна заедница.

Планирани средства.....200.000 денари

Рекапитулар

за точка 1. Помош на социјално загрозуени лица и лица во социјален ризик:

- 1.1. Помош во лекови.....400.000 денари
- 1.2. Помош во автобуски карти за лекување надвор од градот.....70.000 денари
- 1.3. Помош во социјален пакет за новороденче.....200.000 денари
- 1.4. Помош за болничко лекување..... 50.000 денари
- 1.5. Помош за лекување на тешко болни лица.....300.000 денари
- 1.6. Помош во пакети со храна и средства за хигиена.....200.000 денари

ВКУПНО: 1.220.000,00 денари

2. НАМАЛУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ

Опис на планираните активности и мерки

2.1. Одбележување на датуми поврзани со ранливите категории на граѓани

Општина Кочани ќе обезбеди поддршка и одбележување на значајните датуми од областа на социјалната и здравствената заштита како: Меѓународен ден на лицата со хендикеп, ден на белиот стап, ден на децата без родители и родителска грижа и др.

Планирани средства.....50.000 денари

2.2. Поддршка на работата на Центар за донации

Центарот за донации сместен во зградата на поранешното музичко училиште или поточно во просториите на поранешниот Центар за лица со попреченост „Порака“, опстојува веќе 6 години, со поддршка на општината и УНДП. Центарот веќе е познат на јавноста и секојдневно се донираат работи кои не се користат од страна на жителите на Општина Кочани и пошироко. Редовни во донациите се и манастирските комплекси Сц.Гаврил лесновски, Св.Спиридон и Св.Пантелејмон пред се на покривки и секакви донации кои верниците ги оставаат во манастирите за здравје. Центарот секојдневно го посетуваат социјално загрозени семејства или семејства кои се нашле во социјален ризик и ги ползуваат донациите од Центарот. Илјадници такви семејства годишно подигаат облека, покривки, обувки и други донирани работи од Центарот за донации. Овој донаторски центар секоја година е дел од апликациите на Програмата ОКР на Општина Кочани преку кои добива покривање на трошоци на 2 лица со работно време од 4 часа дневно секој работен ден. Но здружението ЗСЗЗ „Благородна мисија“ кое раководи со Центарот се соочува со проблем при обезбедување дежурства за останатите 6 месеци. За таа цел во Програмата за таа намена се планираат средства од Буџетот на Општината.

Планирани средства.....80.000 денари.

2.3. Обезбедување на пакети во храна и хигиена за болните од Ковид 19 или друга заразна болест

Општина Кочани планира обезбедување на пакети во храна и хигиена за болните од Коронавирусот кои се наоѓаат во домашна изолација или болни од друг вид на заразни заболувања. Во текот на 2020 година Општината се соочи со проблемите на изолираните поради Кооронавирусот и смета дека е потребно да се вклучи во поддршка на семејствата кои поради болеста и кривката социјална состојба не се во можност да си ги обезбедат потребните средства за хигиена и храна.

Едно семејство може да добие потребни продукти во храна и хигиена во износ најмногу до 3.000 денари.

За реализирање на оваа мерка Советот на Општина Кочани утврдува финасиската помош да се одобрува на следниот начин: со поднесување на барање од страна на здружение на граѓани кое работи на подрачјето на општина Кочани во областа на социјалната заштита, а во соработка со Центарот за социјални работи и Центарот за јавно здравје Кочани, за добивање на податоци за ваквите лица на кои им е нужно потребна оваа помош, а немаат можност сами да ја обезбедат поради социјалната состојба во која се наоѓаат или поради социјалниот ризик во кој се нашле. Финансиската помош да се одобри со одлука на Градоначалникот.

Планирани средства80.000 денари

2.4. Поддршка на граѓански здруженија кои работат на полето на социјалната заштита

Општина Кочани обезбедува поддршка на здруженија на граѓани кои работат на полето на социјалната заштита, на републичките граѓански организации кога им е потребна поддршка за остварување на одредено патување, настан и слично, но и на здруженијата на граѓани кои реализираат проекти од областа на социјалната заштита, а кои се важни за остварување на социјалната заштита во општината.

Социјалната исклученост ќе се намали со вклучување на невладиниот сектор во остварување на социјалната заштита како и помош на веќе постопечките здруженија кои работат во областа на социјалната заштита со социјално ранливите категории.

Невладини организации во општина Кочани кои работат на полето на социјалната заштита се:

- ЗСЗЗ “Благородна мисија“ Кочани-
- Мобилност Кочани
- Здружение за слепи
- Здружение за глуви и наглуви
- Црвен крст Кочани.
- ЗР Авена
- ЦККЕР „Светла иднина“ и др.

Заради обезбедување на транспарентна и рационална распределба на средствата од Програмата за социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2021 година за граѓанските здруженија/невладини организации, се утврдуваат следните критериуми:

2.4.1. Критериуми за доделување на средства на здруженија/организации од областа на социјалната, детската и здравствената заштита

Граѓанското здружение при поднесување на барање за добивање средства од Буџетот на Општина Кочани за реализација на проекти / настани / активности - самостојно или во соработка со други здруженија, организации, установи, институции, бизнис-сектор или поединци, треба да ги исполнува следните услови:

- Програмските активности и целите на Здружението и поединечните барања да бидат од областа на социјалната, детската или здравствената заштита и
- да ја покаже јасно целта за намената на средствата.

Планираните средства за реализација на активностите од точката 2.4. Поддршка на граѓански здруженија кои работат на полето на социјалната заштита изнесуваат.....120.000 денари.

Рекапитулар за активностите од т.2. Намалување на социјалната исклученост:

- | | |
|--|----------------|
| 2.1. Одбележување на датуми поврзани со ранливите категории на граѓани..... | 50.000 денари |
| 2.2. Поддршка на работата на Центар за донации..... | 80.000 денари |
| 2.3. Обезбедување на пакети во храна и хигиена за болните од Ковид 19 или друга заразна болест | 80.000 денари |
| 2.4. Поддршка на граѓански здруженија кои работат на полето полето на социјалната заштита..... | 120.000 денари |

ВКУПНО: 330.000 денари

3. ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

Опис на планираните активности и проекти

3.1. Проект “Инклузија на деца Роми во градинките“- РЕФ, МТСП, ЈС

Овој проект се реализира континуирано повеќе години од страна на РЕФ (Ромски едукативен фонд), Локалната самоуправа, МТСП (Министерството за труд и социјална политика) и градинката. Партиципацијата за престојот на децата Роми во градинката се обезбедуваше од страна на носителите на Проектот: Општината, МТСП, градинката. Во 2021 година во рамките на Проектот Инклузија на деца Роми во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“, Општина Кочани ќе обезбеди финансиска поддршка за престој на деца Роми на возраст од 3-6 години, според следните критериуми:

1. Да спаѓаат во групата на социјално загрозувани семејства, односно да исполнуваат еден од критериумите за докажување на материјалниот статус и тоа:

- Двајцата родители да се невработени;

- Да се корисници на гарантирана минимална помош, нега и помош на друго лице, траен надоместок, надоместок заради попреченост или да користи надоместок за плата на скратено работно време.

2. Барателите треба да се жители на Општина Кочани;

3. Децата за кои се поднесува барање за престој во градинката треба да се од ромска националност;

4. Детето што треба да биде згрижено во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ да е на возраст од 3-6 години;

5. Оваа поддршка се реализира до искористување на предвидените средства за оваа намена.

Планирани средства од Буџетот.....100.000 денари.

3.2. Програма-Општинско корисна работа

Општина Кочани веќе седма година е дел од Програмата ОКР (Општинско корисна работа). Бидејќи реализацијата на проектот започнува со почетокот на учебната година (септември) програмски дел од Програмата се финансира со средства од тековната програма а за дел се планираат средства во следната програма. Оваа година преку Програмата по две успешни апликации, проект „Сестрана грижа“ (одобрени 8 ангажирани лица) и проект „Мисија“ (одобрени 7 ангажирани лица), Општината преку финансиска поддршка од УНДП обезбеди работен ангажман на вкупно 15 лица, кои во моментот се распределени на различни работни активности како грижа за стари лица, грижа за лица со хендикеп, дежурства во Центарот за донација и асистенција на деца со попреченост во основните училишта.

Преку овој проект во пазарот на трудот се вклучуваат невработени лица кои бараат вработување, стекнуваат работни навики, вештини, искуство, се обучуваат и стануваат поконкурентни на пазарот на трудот. Од друга страна како корисници на услугите се вклучуваат стари и изнемоштени лица и лица со хендикеп, деца од рурални средини кои немаат можност да посетуваат градинки, деца со хендикеп и др. Трошоците за плати се обезбедуваат од страна на УНДП, Општината учествува со 20% во обезбедување на надоместоци и помага во реализацијата на проектните активности преку други материјални трошоци Проектот се реализира во соработка со АВРМ Центар за вработување Кочани и ЈУМ „Центар за социјална работа“ Кочани.

Обезбедени поддршка од УНДП и СДЦ за 2020/21 година (Швајцарска агенција за развој).....840.000 ден.

Потребни средства од Буџетот на Општината за довршување на проектот од 2020/21.....110.000 денари

(Планирана поддршка од УНДП и СДЦ за 2021/22 година.....7 месеци x 9.000 x 15 лица = 945.000,00 ден)

Планирани средства од Буџетот на Општина Кочани за првиот квартал од 2021 година60.000 денари

Планирани од Буџетот на Општината ВКУПНО :170.000 денари

(Обезбедени од УНДП и СДЦ 2020/2..... 840.000

+ планирани 2021/2.....945.000,00 ден.=1.785.000 ден)

3.3. Програма Општинско корисна работа и Иницијатива за воспоставување на сервис за грижа во домашни услови во општините под мотото: „Се грижиме заедно“ – Мобилен сервис за социјално-здравствени услуги

Станува збор за проект во кој Општина Кочани е пилот општина во државата заедно со Општина Дебар. Општината е носител на проектот во соработка со Министерство за здравство и Министерство за труд и социјална политика, истиот е финасиран од страна на УНДП. Во рамки на истиот е опремена канцеларија со комплет опрема за работа инвентар и потребна технологија, со вклученост на 7 ангажирани лица: 5 медицински сестри и 2 социјални работници кои во две екипи вршат посета на ранливи групи на граѓани со овозможување на превентивни здравствени прегледи (проверка на шеќер во крвта и крвен притисок) и утврдување на социјалната состојба со укажување на можност за остварување на права од социјалната заштита. Очекуваме истиот да продолжи со реализација и во текот на 2021 година затоа го предвидуваме во оваа Програма. Целта на проектот е да се подигне нивото на социјалната и здравствената заштита во Општината.

Планирани средства од Општина Кочани.....50.000 денари

(Планирани средства од УНДП со поддршка на Министерство за здравство и Министерство за труд и социјална политика.....1.746.000,00 ден.)

3.4. Проект за пружање на социјални услуги „Подвижност“, финасиран од МТСП (Министерство за труд и социјална политика) преку Светска банка

Општина Кочани во текот на 2021 година ќе биде дел од проектот Социјални услуги финасиран од страна на Министерство за труд и социјална политика со средства од Светска банка. Општина Кочани аплицираше со меѓуопштински проектот “Подвижност“ за пружање на социјални услуги во домашни услови на стари и изнемоштени лица и лица во социјален ризик.

Проектот е поддржан од страна на МТСП и истиот ќе ги овозможи следните придобивки за Општината:

- Во рамки на проектот ќе се обезбеди теренско возило за вршење на социјални услуги кое ќе се користи за екипите кои ќе вршат посети на терен и истото ќе се користи исклучиво за пружање на социјално-здравствени услуги.

- Ќе се адаптира канцеларија во општинска барака за работа на тимот кој ќе биде вклучен во давањето на услуги. Истиот ќе биде опремен со потребната опрема, мебел и техничка опрема.

- Ќе биде обезбедена обука на лицата кои ќе бидат вклучени во проектот;

- Ќе биде обезбедена комплет опрема за теренска работа на ангажираните 17 лица;

- Ќе бидат обезбедени надоместоци за вкупно 17 ангажирани лица во проектот од кои едно лице ќе биде во улога на координатор, додека останатите 16 лица ќе бидат вклучени во теренска работа во давање на услуги во домашни услови на стари и изнемоштени лица и лица во социјален ризик.

Проектот е од меѓуопштински карактер и ги опфаќа и руралните општини Чешиново-Облешево и Зрновци. Во реализацијата на проектот е вклучена Општинската организација „Црвен крст“ како провајдер организација која ќе раководи со давањето на социјалните услуги и ќе го реализира проектот. Во реализацијата ќе биде вклучен и Центарот за социјални работи во утврдување на потребите на корисниците на услуга. Услугата ќе ја даваат лица кои ќе бидат обучени за давање на услуга во домашни услови и ќе добијат лиценци.

Со овој проект Општина Кочани ќе разработи мрежа на социјални услуги и ќе овозможи на 17 лица да се вработат во социјалната свера со пружање на социјални услуги. Проектот е планиран за една година со интенција за продолжување во наредните 3 години.

Планирани средства за реализација на проектот376.900 денари

(Одобрени од МТСП преку Светска банка.....9.706.150,00 денари)

Рекапитулар

за активности од точка 3. Зајакнување на социјалната превенција-проектни активности

3.1. Проект “Инклузија на деца Роми во градинките“- РЕФ, МТСП, ЛС.....100.000 денари

3.2. Програма Општинско корисна работа на УНДП, МТСП и Општина Кочани (патни трошоци, дидактички помагала и други трошоци поврзани со реализација на проектот).....170.000 денари

3.3. Програма Општинско корисна работа и иницијатива за воспоставување на сервис за грижа во домашни услови во општините под мотото: „Се грижиме заедно“ во соработка со Министерство за здравство и Министерство за социјална заштита поддржан од страна на УНДП. Трошоци за канцелариски материјали.....50.000 денари

3.4. Проект за пружање на социјални услуги „Подвижност“, финансиран од МТСП (Министерство за труд и социјална политика) преку Светска банка376.900 ден

ВКУПНО: 696.900 денари

- **Планирани средства од проектни активности во областа на социјалната заштита во 2021 година: 1.785.000 ден (ОКР Програмата УНДП) + 1.746.000,00 ден.(Мобилен сервис УНДП + 9.706.150,00 денари (МТСП/Светска банка) =13.237.150,00 денари**

4. ДЕТСКА ЗАШТИТА

Опис на планирани активности

4.1. Партиципација во згрижување на деца на самохрани родители во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ Кочани

Во соработка со Министерство за труд и социјална политика и ЈОУДГ „Павлина Велјанова“, Општина Кочани партиципира во згрижување на деца на самохрани родители. Оваа активност ќе се реализира согласно член 1 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските услови, критериумите и начинот на остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/14). Правото на партиципација во јавна установа за деца-детска градинка се остварува за дете од семејство на самохран родител (ако еден од родителите е починат или не е познат или му е одземено родителското право или ако од друга причина едниот родител е спречен да го врши родителското право), со плата и други месечни приходи во износ до минималната плата утврдена со закон.

Овој вид на партиципација во делот на детската заштита ќе се применува со цел да им се помогне на децата од еднородителски семејства бесплатно сместување во детската установа ЈОУДГ „Павлина Велјанова“.

Средства од Буџетот на Општината.....100.000 денари

4.2. Згрижување на деца од социјално загрозувани семејства во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ Кочани

Општина Кочани планира финансиска поддршка за престој/згрижување на деца од предучилишна возраст од социјално загрозувани семејства во градинката. Надоместокот за нивниот престој во градинката ќе биде обезбеден од страна на Општината.

Со оваа мерка нема да бидат опфатени децата од ромска националност бидејќи тие се опфатени со Проектот „Инклузија на деца Роми во градинката“. Згрижувањето на децата на возраст од 3-6 години, Општината ќе го врши според следните критериуми:

- Децата да припаѓаат во групата на социјално загрозуени семејства, односно да исполнуваат еден од критериумите за докажување на материјалниот статус и тоа:

- Двајцата родители да се невработени;

- Да се корисници на гарантирана минимална помош, нега и помош на друго лице, траен надоместок, надоместок заради попреченост или да користи надоместок за плата на скратено работно време,

- Да имаат приходи помали од 3.000 денари по член на семејство;

- Барателите треба да се жители на Општина Кочани,

- Децата за кои се поднесува барање за престој во градинката не треба да се од ромска националност и

- Детето што треба да биде згрижено во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ да е на возраст од 3-6 години.

Оваа поддршка се реализира до искористување на предвидените средства за оваа намена.

Планирани средства80.000 денари

4.3. Помош во пакети со училишен прибор за социјално загрозуени ученици

Општина Кочани помага на учениците од социјално загрозуени семејства со обезбедување на потребни училишни помагала со цел истите успешно да се вклучат во редовната настава. За оваа цел Општина Кочани воспоставува соработка со сите основни училишта.

Средства планирани од Буџетот.....150.000 денари

Рекапитулар за активностите од точка 4. Детска заштита

4.1. Партиципација во згрижување на деца на самохрани родители во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ Кочани.....100.000 денари

4.2. Згрижување на деца од социјално загрозуени семејства во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ Кочани80.000 денари

4.2. Помош во пакети со училишен прибор за социјално загрозуени ученици.....150.000 денари

ВКУПНО: 330.000 денари

5. ДОМУВАЊЕ

5.1. Помош во градежни материјали

Една од обврските на Општините согласно Законот за социјална заштита во однос на социјално загрозуените граѓани е и домувањето. Во тој контекст Општина Кочани спроведува социјална мерка преку која доделува финансиска помош на социјално загрозуени граѓани, жители на општина Кочани за поправка и оспособување на станбен простор. Финансиската помош се доделува од Буџетот на општината и е во градежни материјали.

Истата се доделува во случај кога постои:

- поради распаѓање на станбениот простор поради дотраеност и потреба потреба од поправка и оспособување на истиот, а граѓанинот нема материјални можности тоа сам да го направи;

- поради невреме или елементарна природна непогода (поплава, пожар, земјотрес и сл.) станбениот простор е уништен не по вина на барателот и е потребно негово санирање, а барателот нема материјални можности тоа сам да го направи.

Финансиската помош за санирање на дотраен објект од пропаѓање се одобрува во висина најмногу до 30.000,00 денари, според приложена спецификација од стручна комисија за оспособување на објектот.

Финансиската помош за оспособување и обновување на уништен објект поради невреме или природна непогода (поплава, пожар, земјотрес и сл.) се одобрува во висина најмногу до 60.000,00 денари, според приложена спецификација од стручна комисија.

Начинот и условите за доделување на финансиска помош на социјално загрозувани граѓани, жители на општина Кочани за поправка и оспособување на станбен простор се утврдени со Правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозувани граѓани, жители на општина Кочани за поправка и оспособување на станбен простор донесен од Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.13/2017).

Планирани средства400.000 денари

5.2. Остварување на право на додаток за домување

Правото на додаток на домување е нов вид на помош која за прв пат се планира во Програмата за социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2021 година согласно одредбите од Законот за социјалната заштита, и се обезбедува на материјално и станбено необезбедените лица. Согласно член 57 став (2) алинеја 1 од Законот за социјалната заштита материјално необезбедено лице е лице кое е корисник на гарантирана минимална помош.

Оваа помош се планира да се доделува како помош на лица или семејства кои го немаат решено станбеното прашање. Истата ќе се реализира во соработка со Министерството за труд и социјална политика, односно Центарот за социјална работа Кочани. Начинот и постапката на одобрување на оваа помош ќе бидат определени со посебен Правилник кој ќе го донесе Советот на Општина Кочани.

Планирани средства.....100.000,00 денари

5.3. Санација на кров на социјална барака

Во општински простор времен објект барака на ул.„Стамен Манов“ бб своевремно се сместени и живеат 5 социјално-загрозувани семејства кои подолго време се жалат дека кровот на бараката протонува. Поради тешката социјална состојба во која се наоѓаат истите не се во можност самите да го санираат кровот поради што се принудени да живеат во крајно лоши услови. Поради тоа Општина Кочани прави напори во текот на 2021 година да им помогне на овие семејства, односно да го поправи дотрајаниот дел од бараката со цел да им обезбеди пропристojно место за живеење.

Од направената предмер пресметка може да се види дека сумата за поправка на бараката изнесува.....650.000,00 денари.

Санација на кров на социјална барака650.000 денари

5.4. Изградба на објекти за домување за Роми (дом за престој на незгрижени лица)

Во текот на 2021 година Општина Кочани планира да отпочне со градежни активности за изградба на објекти за домување за Роми (дом за престој на незгрижени лица) за домување на социјално загрозените семејства кои живеат во објектот познат како „Стара касарна“ во субстандардни услови. Бидејќи претходните работи за изградба на овие објекти за домување се завршени: предвидена е локација, обезбедена е потребната инфраструктура, проектна документација, финансиска конструкција, во текот на 2021 година се планира да се отпочне со активности за изградба на истите преку спроведување на тендерска постапка за избор на изведувач за градежните работи, а со тоа се очекува конечно да се реши еден голем социјален проблем за семејствата сместени во објектот „Стара касарна“, така и за општината. Средствата предвидени за изградба на овие објекти не се планираат од оваа Програма, истите ќе се планираат во друга буџетска програма на Општина Кочани и од Владата.

Резиме за активностите од точка 5. ДОМУВАЊЕ

5.1.	Помош во градежни материјали	400.000,00 денари
5.2.	Остварување на право на додаток за домување	100.000,00 денари
5.2.	Санација на кров на социјална барака	650.000,00 денари
5.3.	Изградба на објекти за домување за Роми (дом за престој на незгрижени лица)	Општинските средства ќе се обезбедат од друга буџетска програма
	ВКУПНО:	1.150.000,00 денари

6. РЕАЛИЗИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ДРУГИ НЕПЛАНИРАНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ, БАРАЊА НА ГРАЃАНИ

6.1. Реализација на непланирани активности, барања од граѓани и сл.

Општина Кочани е подготвена да одговори со реализирање и поддршка на други и дополнителни (непланирани) активности, проекти и/или мерки кои не се опфатени во оваа Програма, а кои би имале важно значење за локалната заедница во областа на детската, социјалната и здравствената заштита на подрачјето на општина Кочани во 2021 година, како и излегување во пресрет на граѓани чии барања не спаѓаат во ниту една од предвидените и постоечки програмски активности, а имаат голема потреба од помош и поддршка од Општината.

Планирани средства од Буџетот на Општина Кочани120.000 денари.

6.2. Рекламен материјал

За успешна реализација на сите активности од оваа Програма се планира изготвување и дистрибуција на рекламен материјал за мерките кои недоволно се реализираат или за оние за кои граѓаните не се доволно запознаени. За таа цел се планира изработка на флаери и летоци според потребите и дистрибуција на истите меѓу или во институции каде поминуваат корисниците на истите.

Планирани средства од Буџетот на Општина Кочани.....20.000 денари

6.3. Мапирање на социјално загрозени граѓани

За да се увидат целосните потреби на Општината за воведување и спроведување на мерки и услуги, потребно е да се има база на податоци за секоја целна група. Од таа причина Општината во меѓувреме ќе врши и мапирање со цел идентификување на проблемите на граѓаните преку теренски истражувања. Во мапирањата би биле вклучени волонтери за кои треба да се обезбеди соодветен надоместок.

Планирани средства од Буџетот на Општина Кочани.....15.000 денари

6.4.Одржување на трибини и јавни расправи во врска со социјалната заштита и работата на Советот за социјална заштита20.000 денари;

Рекапитулар за активностите од точка 6 . Реализирање и поддршка на други непланирани и дополнителни активности, барања на граѓани

6.1.	Реализација на непланирани активности, барања од граѓани и сл...	120.000,00
6.2.	Рекламен материјал	20.000,00
6.3.	Мапирање.....	15.000,00
6.4.	Одржување на трибини и јавни расправи во врска со социјалната заштита и работата на Советот за социјална заштита	20.000,00
		Вкупно:175.000 денари

II.

Градоначалникот на Општина Кочани го обезбедува извршување на Програмата за социјална, детска и здравствена заштита во Општината Кочани за 2021 година.

Исплата на средствата за реализација на активностите предвидени во оваа Програма се врши со одлука на градоначалникот или од него овластено лице за потпишување.

За остварување на Програмата за социјална, детска и здравствена заштита во Општина Кочани за 2021 година ќе бидат користени средствата од:

- Буџетот на Општина Кочани за 2021 година
- Буџетот на МТСП
- УНДП
- Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка,
- Здруженија на граѓани, граѓански организации и
- други извори на финансирање.

ВКУПЕН РЕКАПИТУЛАР		
Ред. бр.	Планирани активности во Програмата за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2021 година	Средства од Буџетот на Општина Кочани за 2020 г.
1.	ПОМОШ НА СОЦИЈАЛНО-ЗАГРОЗЕНИ И ЛИЦА ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК	1.220.000,00 денари
2.	НАМАЛУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ	330.000,00 денари
3.	ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ	696.900,00 денари
4.	ДЕТСКА ЗАШТИТА	330.000,00 денари
5.	ДОМУВАЊЕ	1.150.000,00 денари
6.	РЕАЛИЗИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ДРУГИ НЕПЛАНИРАНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ, БАРАЊА НА ГРАЃАНИ	175.000,00 денари
ВКУПНО СРЕДСТВА:		3.901.900,00 денари

- **Планирани (обезбедени) средства од проектни активности во областа на социјалната заштита во 2021 година: 1.785.000 ден (ОКР Програмата УНДП) + 1.746.000,00 ден.(Мобилен сервис УНДП) + 9.706.150,00 денари (МТСП/Светска банка) = ВКУПНО13.237.150,00 денари**

III.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во („Службен гласник на Општина Кочани“).

Бр. 09-----
-----2020 година
К о ч а н и

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Изготвил: А.И.Ѓ.
Контролирал: Г.Г.
Согласен: А.К.
Одобрил: А.Ј.